

**ЗАПИСНИК**  
**бр. 16**

Од одржаната 16-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 19.07.2018 год. со почеток во 16:00 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Маја Илијева која беше оправдано отсутна. Останати присутни: Методи Николов, и Благој Данев.

На седницата беше предложен следниот:

**Предлог ДНЕВЕН РЕД**

1. **Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржувањето на Илинденските фудбалски игри Зрновци – 2018 во висина од 42.000 мкд**
2. **Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август**
3. **Предлог – одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри Август**
4. **Предлог – Решение за продолжено работно време на локалите и минимаркетите за време на илинденските празници**
5. **Разно**

Тек на седницата:

Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Дневниот ред беше усвоен со 8-3А гласа.

1. **Одлука за одобрување на спонзорство по повод одржувањето на Илинденските фудбалски игри Зрновци – 2018 во висина од 42.000 мк**

Претседателот ја отвори точката за дискусија и кажа дека е направена техничка грешка и дека треба да стои зиносот 44.000 мкд. Сумата е потребна за фонд за награди и надоместоци за судиите. Јохан Горгиев праша како се трошат парите од учеството на екипите. Му одговори Славчо Гиздовски дека тие пари се наменети за трошоци за организација, хонорари и сл. Одлуката беше донесена со 8-3А гласа.

2. **Одлука за одбележување на празникот 2-ри Август**

Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека поради тоа што денот на општината е во ноември сега само одборот од Советот и кој советник сака може на први август во 16 ч да дојдат и да положат цвеќе на мостот и пред споменикот во паркот. Одлуката беше донесена со 8-3А гласа.

3. **Предлог – одлука за определување на локации за поставување на рингишпил и други детски реквизити за 2-ри Август**

Претседателот отвори дискусија по точката. Кажа дека програмата со висината на надоместокот е иста како и предходните години. Истата беше усвоена со 8-3А гласа.

4. **Предлог – Решение за продолжено работно време на локалите и минимаркетите за време на илинденските празници.**

Претседателот отвори дискусија по точката. Тој кажа дека и ова решение е исто како и долгогодишната пракса во изминатите години.Првата вечер спроти празникот Илинден работното време ќе трае до 3 ч наутро а музика да има до 2ч Втората вечер на 2-ри Август работното време да трае до 2ч а музика да има до 1ч наутро. Решението беше донесено со 8-3А гласа.

5. **Разно**

По оваа точка немаше дискусија

Седницата заврши во 16:16

Записничар  
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци  
Владо Ристов